

1.	Наслов на наставниот предмет		<b>ИМИЦИНГ МЕТОДИ ВО ГИНЕКОЛОГИЈАТА</b>		
2.	Код		ОМ-И-85		
3.	Студиска програма		Општа медицина		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		УКИМ-Медицински факултет Катедра по Гинекологија и акушерство		
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)		Интегриран циклус		
6.	Академска година/семестар		Шеста/XI- XII	7.	Број на ЕКТС кредити на 1
8.	Наставник		Проф.др. Весна Антоvsка		
9.	Предуслови за запишување на предметот		Положен испитот од Гинекологија и акушерство		
10.	<b>Цели на предметната програма (компетенции):</b> - Изучување на принципот на работа и примена на имицинг методите во современата гинекологија - Демонстрација и практична работа со имицинг методите				
11.	<b>Содржина на предметната програма:</b> <b>Теоретска настава:</b> - Принципи на работа на имицинг методите со посебен осврт кон ултразвучните методи - Карактеристики на потребната апаратура - Читање на резултати (со коментар) - Ефикасност на методите-употрба и злоупотреба на имицинг методите <b>Практична настава:</b> - Селектирање на случаи за употреба на имицинг методите - Практична работа со имицинг методите во гинекологијата <b>Семинарска работа:</b> -Одбрани делови од имицинг методите во Гинекологијата				
12.	<b>Методи на учење:</b> Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа				
13.	Вкупен расположив фонд на време		30 часови		
14.	Распределба на расположивото време		15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење		
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (клинички), семинари,	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови	мин.-макс.		

		Завршен испит	Усмен дел	бодови	мин.-макс. 15 - 25
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови	мин.-макс 25 - 35
	17.3	Активно учество	Теоретска настава	бодови	мин.-макс. 10 - 20
			Практична настава	бодови	10 - 20
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) Ф		
		од 60 до 68 бода	6 (шест) Е		
		од 69 до 76 бода	7 (седум) Д		
		од 77 до 84 бода	8 (осум) Ц		
		од 85 до 92 бода	9 (девет) Б		
		од 93 до 100 бода	10 (десет) А		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<b>Условувачки критериуми:</b> За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
	Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1	A.Kurjak,F.A.Chervenak	Textbook of Ultrasound in Obstetrics&Gynecology	Partenon publishing	2003
22.1	2	A.C.Fleicher, F.A.Manning, Ph Jeanty, R.Romero	Sonography in Obstetrics&Gynecology, (principles and practice)	Mc Grav-Hill	2001
	3		Ultrasound Clinics	Elsevier Sounders Ultrasound.th edinks.com	2007
	4	Ed	Europeans Practice in	Elsevier	2009

			J.Wladimiroff,SS. Elk-Nes	Gynecology and Obstetrics, Ultrasound in Obstetrics and Gynecology	Limited,ISBN -13;	
		5	Callen	Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology 4 <sup>th</sup> edition	W.B.Saunders Company	2000